

Службен весник

на Република Македонија

Број 227

28 декември 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
6341. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Криволак Општина Неготино.....	3	6346. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Казнено поправен дом - Идризово	4
6342. Одлука за проширување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Подцуцул“, општина Сопиште на Трговско друштво за производство проектирање и инженеринг „Вардарградба“ ДОО с.Трубарево Скопје.....	3	6347. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основен суд Скопје II Скопје	5
6343. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заедничките работи.....	4	6348. Одлука за пренесување право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.....	5
6344. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за управување со одземен имот	4	6349. Одлука за продажба на недвижна ствар	5
6345. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ „Психијатриска болница Скопје“ – Скопје.....	4	6350. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за култура	6
		6351. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	6

	Стр.		Стр.
6352. Одлука за давање согласност на Решението за овластување на Јавната здравствена установа – Универзитетска клиника за очни болести од Скопје за вршење на дејноста - пресадување на очни ткива.....	6	6367. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство.....	10
6353. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија	6	6368. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство.....	10
6354. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Националната установа Центар за култура Иљо Антески – Смок од Тетово	6	6369. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство.....	10
6355. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост	7	6370. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Дебар	10
6356. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на хотелски комплекс КО Пашаџиково Општина Кочани	7	6371. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	11
6357. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Велес Општина	7	6372. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Маврово и Ростуше.....	11
6358. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	8	6373. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилни одлуки на Министерството за правда - Управа за извршување на санкции.....	11
6359. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје	8	6374. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за труд и социјална политика.....	11
6360. Одлука за продажба на недвижни ствари-објекти	8	6375. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика.....	12
6361. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за разузнавање	9	6376. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика.....	12
6362. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за разузнавање	9	6377. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Агенцијата за млади и спорт	12
6363. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство.....	9	6378. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија	12
6364. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство.....	9	6379. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија	13
6365. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство.....	9	6380. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија	13
6366. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство.....	10	6381. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за остварените добивки во играта на среќа кои поединечно го надминуваат износот од 10.000 денари и за нивните добитници	13

	Стр.		Стр.
6382. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на државниот инспекторат за земјоделство	14	6386. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	18
6383. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Скопје 1 Скопје...	14	6387. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	19
6384. Правилник за формата и содржината на психолошкиот тест и тестот за интегритет	15	6388. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи.....	19
6385. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.	16	Огласен дел.....	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6341.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и 215/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО КРИВОЛАК ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Криволак, општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 324464,48м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
679	Криволак	Широко поле	пасиште	6
680	Криволак	Широко поле	пасиште	4
681	Криволак	Широко поле	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				382100м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8519/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

6342.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПОДЦУЦУЛ“, ОПШТИНА СОПИШТЕ НА ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНЖЕНЕРИНГ „ВАРДАРГРАДБА“ ДОО С.ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ

1. На трговско друштво за производство проектирање и инженеринг „Вардарградба“ ДОО с.Трубарево Скопје му се проширува концесијата за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Подцуцул“, општина Сопиште, со површина на простор за проширување на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7530325	4641400
T-2	7530500	4641160
T-3	7530950	4641235
T-4	7530630	4641470

2. Површината на просторот на проширувањето на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.107600 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето за проширувањето на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука е до 8.1.2017 година.

4. Висината на надоместокот за проширувањето на концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определува со анекс на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Подцуцул“, општина Сопиште во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со анекс на Договорот.

6. Како почеток на важење на проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишувањето на анекс на Договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, анексот на Договорот ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12038/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6343.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИТЕ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државна комисија за жалби по јавни набавки му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

- патничко моторно возило марка KIA SPORTAGE, година на производство 2001, број на мотор GE125289, број на шасија KNDJA723115069639, број на седишта 5, боја темна зелена и регистарски таблички SK 212 TC.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Претседателот на Државната комисија за жалби по јавни набавки склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12048/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6344.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за управување со одземен имот бр. 09-5091/2 од 27.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12054/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6345.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА ВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ „ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ „Психијатриска болница Скопје“ – Скопје бр. 09-5064/1 од 24.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12054/2
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6346.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА ВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ - ИДРИЗОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука „Казнено поправен дом - Идризово бр. 09-5063/1 од 24.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12054/3
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6347.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОСНОВЕН СУД
СКОПЈЕ И СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основен суд Скопје II Скопје бр. 09 - 5065/1 од 24.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12054/4
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6348.

Врз основа на член 87 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ
СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА –
СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, се пренесува право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 600м², кое претставува дел од КП.3060/3 КО Карпош, запишана во Имотен лист бр. 28875, согласно Извод од Детален урбанистички план за дел од населба Тафталици 1, Тафталици 1 север-југ, издаден од општина Карпош, донесен со Одлука бр. 07-3743/1 од 8.6.2012 година, заради изградба на објект со намена А2 – Домување во станбени згради.

Член 2

Правото на сопственост на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12084/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6349.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии - магацин пренаменет во производна хала и административен дел, која се наоѓа на КП бр.182, КО Штип-1, запишан во ИЛ. 91257, КО Штип-1, објект од поранешен Политекс АД – Штип и тоа:

- КП 182, м.в. Герен, намена Г 2-6, влез 4, кат ПР, ДП, површина 1201 м²,
- КП 182, м.в. Герен, намена Г 2-6, влез 5, кат К1, ДП, површина 180 м²,
- КП 182, м.в. Герен, намена Г 2-6, влез 5, кат ПР, ДП, површина 128 м² и
- КП 182, м.в. Герен, намена Г 2-6, влез 6, кат ПР, ДП, површина 69 м².

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Ре-процената од Бирото за судски вештачења број СВ 5 – 267/15 од 18.11.2015, во која е проценета вкупната вредност на имотот на износ од 36.888.684,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 36.888.684,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12127/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6350.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за култура бр. 41-4250/1 од 6.7.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/13).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12129/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6351.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободува од плаќање радиодифузна такса „обврзникот - Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ГЈМ КОМПАНИ увоз – извоз с.Прешка, Штип, Населено место без уличен систем, бр.12, Прешка, Штип“, кој не е покриен со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио - телевизија.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзникот од точка 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12188/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6352.

Врз основа на член 33 став (1) од Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 112/14, 144/14, 124/15 и 149/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОД СКОПЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА - ПРЕСАДУВАЊЕ НА ОЧНИ ТКИВА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за овластување на Јавната здравствена установа – Универзитетска клиника за очни болести од Скопје, ул.„Водњанска“ бр. 17 за вршење на дејноста пресадување на очни ткива, бр.10-12255/4 од 18.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12190/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6353.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 182/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија и тоа премер и изработка на Геодетски елаборат за објектите на КП 20590/1 за КО Прилеп:

Влезен хол и портирница, бруто површина од 140м²;

Хала Капела, приземје и кат, бруто површина од 3122м²;

Хала за импрегнација, бруто површина од 1608м²;

Лепачко одделение, бруто површина од 824м²;

Магацин за суровини, бруто површина од 900м²;

Лакирница, бруто површина од 1125м²;

Хала Одржување, бруто површина од 553м²;

Преси и цевкара, бруто површина од 2177м²;

Магацин за готови производи, бруто површина од 705м²;

Компресорска станица, бруто површина од 109м²;

Котлара, бруто површина од 439м²;

Мазутара, бруто површина од 178м²;

Високонпонска лабораторија, бруто површина од 219м²;

Трафостаница ТС-1, бруто површина од 72м²;

Трафостаница ТС-2, бруто површина од 35м²;

Хала Норте, бруто површина од 428м²; и

Градежен објект „Управна зграда – стара“ приземје и кат, со бруто површина од 428м², во комплексот на 11 Октомври Еуроинвест Прилеп.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12196/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6354.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ИЉО АНТЕСКИ – СМОК
ОД ТЕТОВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Националната установа Центар за култура Иљо Антески – Смок од Тетово му престанува користењето на дел од недвижна ствар и тоа:

- просторија во зграда бр.1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда: деловен простор, со површина од 76 м², лоцирана на КП бр.2189/1, КО Тетово 1, запишана во Имотен лист бр.101858, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12206/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6355.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на станите во општествена сопственост („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/92, 7/98, 24/03, 24/11 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ
НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА
СОПСТВЕНОСТ**

Член 1

Во Одлуката за намалување на цената на станите во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 27/93, 57/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 72/96, 16/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03, 84/03, 5/05, 112/05, 7/07, 19/08, 11/09, 8/10, 15/11, 12/12, 4/13, 183/13 и 15/15) во член 4 зборовите „31 декември 2015 година“ се заменуваат со зборовите „31 декември 2016 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12228/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6356.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 22.12.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО
ПАШАЦИКОВО ОПШТИНА КОЧАНИ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски комплекс КО Пашаџиково, Општина Кочани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1616,42м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
212	Пашаџиково	Шарена Чешма	ливада	7
210	Пашаџиково	Шарена Чешма	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12421/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6357.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА
НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ВЕЛЕС ОПШТИНА ВЕЛЕС**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Велес, општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
15505-дел	Велес	Плоча	ДПНЗ-ДПНЗ-други природни неплодни земјишта	0
15504	Велес	Плоча	лозије	5
15510	Велес	Плоча	лозије	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат				18827м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12422/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

6358.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија бр.42-2618/1 од 31.03.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12461/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

6359.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, се дава на трајно користење без надоместок недвижна ствар-објект, зграда 1, намена на зграда и други објекти - Зграда за култура, уметност и информации, влез 1, кат 2, во површина од 148м², која се наоѓа на КП бр. 12709 ул. „7 Септември“, запишан во Имотен лист бр.1 за КО Кавадарци 2, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12471/1
15 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6360.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-ОБЈЕКТИ

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари - објекти, кои се наоѓаат на ул. „М. Тито“, на КП бр. 16702/1, КО Битола 3, запишани во Имотен лист бр. 10303, сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски и тоа:

- зграда бр.1, намена на зграда: лоџии, балкони и тераси, влез 1, кат 1, со површина од 46м²;
- зграда бр.1, намена на зграда: згради во останато стопанство, влез 1, кат 1, со површина од 434м²;
- зграда бр.1, намена на зграда: згради во останато стопанство, влез 1, кат МА1, со површина од 133м²;
- зграда бр.1, намена на зграда: згради во останато стопанство, влез 1, кат МА2, со површина од 143м²;
- зграда бр.1, намена на зграда: помошни простории, влез 1, кат ПО, со површина од 209м²;
- зграда бр.1, намена на зграда: згради во останато стопанство, влез 1, кат ПР, со површина од 414м²;
- зграда бр.2, намена на зграда: помошни простории, влез 1, кат ПО, со површина од 72м²;
- зграда бр.2, намена на зграда: зграда за ССНО и општествена самозаштита, влез 1, кат ПР, со површина од 477м² и
- зграда бр.3, намена на зграда: помошни згради, влез 1, кат ПР, со површина од 42м².

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наднавање, преку електронски систем за јавно наднавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ V 268/15, од 10.12.2015 година година, во која е проценета вкупната вредност на имотот на износ од 55.608.730,50 денари.

Почетната цена за електронското јавно наднавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 55.608.730,50 денари.

Јавното наднавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12651/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

6361.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за разузнавање бр. 09-2260/3 од 12.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12663/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6362.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за разузнавање бр.09-5167/3 од 12.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12663/2
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6363.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр.09-3864/3 од 12.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12663/3
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6364.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр.09-3169/3 од 12.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12663/4
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6365.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр. 09-5165/3 од 12.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12663/5
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6366.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр. 09-5205/2 од 12.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12663/6
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6367.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр. 09 - 3178/3 од 12.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12663/7
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6368.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр. 09 - 3858/3 од 12.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12663/8
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6369.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр. 09 – 5113/3 од 12.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12663/9
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6370.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Дебар бр. 09-4863/3 од 12.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12663/10
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6371.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство бр. 09-5206/2 од 12.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12663/11
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6372.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА МАВРОВО
И РОСТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Маврово и Ростуше бр. 09-3195/3 12.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12663/12
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6373.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерството за правда - Управа за извршување на санкции бр. 09-5381/1 од 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13144/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6374.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО
УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети во управна постапка на Министерството за труд и социјална политика бр. 09- 5380/1 од 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13144/2
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6375.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика бр. 09-5379/2 од 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13144/3 22 декември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

6376.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика бр. 09-5378/1 од 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13144/4 22 декември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

6377.

Врз основа на членот 18 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

Член 1

Со оваа одлука на Агенцијата за млади и спорт и се даваат на трајно користење недвижни ствари, кои се наоѓаат на ул. „Лјубљанска“, КП 1227/1, КО Карпош, евидентирани на Имотен лист бр.78806, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- Зграда бр.1, влез 1, Кат По, број - 1, намена на зградата А2-2, со внатрешна површина од 1.126 м2,
- Зграда бр.1, влез 1, Кат Пр, број - 1, намена на зградата Б6-3, со внатрешна површина од 910 м2,
- Зграда бр.2, влез 1, Кат 1, број - 1, намена на зградата Б6-3, со внатрешна површина од 270 м2 и
- Зграда бр.2, влез 1, Кат Пр, број -1, намена на зградата Б6-3, со внатрешна површина од 317 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13196/1 22 декември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

6378.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр. 53/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија и тоа премер и изработка на Геодетски елаборат за браната Липа со придружните објекти (прелив, темелен испуст, зафат за наводнување) и акумулацијата на браната Липа.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-13219/1	Заменик на претседателот
22 декември 2015 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрески, с.р.

6379.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр. 53/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија и тоа премер и изработка на Геодетски елаборат за браната Слатина со придружните објекти (прелив, темелен испуст, зафат за наводнување) и акумулацијата на браната Слатина.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-13219/2	Заменик на претседателот
22 декември 2015 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрески, с.р.

6380.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр. 53/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Македонија и тоа премер и изработка на Геодетски елаборат за браната Пишица со придружните објекти (прелив, темелен испуст, зафат за наводнување) и акумулацијата на браната Пишица.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-13219/3	Заменик на претседателот
22 декември 2015 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**6381.**

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ДОБИВКИ ВО ИГРАТА НА СРЕЌА КОИ ПОЕДИНЕЧНО ГО НАДМИНУВААТ ИЗНОСОТ ОД 10.000 ДЕНАРИ И ЗА НИВНИТЕ ДОБИТНИЦИ****Член 1**

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за остварените добивки во играта на среќа кои поединечно го надминуваат износот од 10.000 денари и за нивните добитници („Службен весник на Република Македонија“ бр.123/11 и 54/14).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-18656/1

9 декември 2015 година

Скопје

Министер за финансии,

м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

6382.

Врз основа на член 12 став (12) од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/09, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15 и 149/15) министерот за земјоделство шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 1

Во Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/15) во членот 2 став 1 алинеја 1 по зборот „од“ се додаваат зборовите „индустриски и житни култури освен пченица“.

Во алинеја 2 износот „0,5“ се заменува со износот „0,06“.

Во алинеја 4 по зборот „пратки“ се додаваат зборовите „од наливен / ринфузен програм“.

По алинеја 4 се додава нова алинеја 5 која гласи:

„ - за пратки од пакована програма по тип на вино, производи од вино и винско грозје и јаки алкохолни пилалози за секои започнати 10 hl изнесува 100 денари;”

Во алинеја 10 износот „20“ се заменува со износот „10“, а точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „а за оплодено јајце 0,1 денар по број“.

Член 2

Во членот 3 износот „1000“ се заменува со износот „100“ а износот „50“ се заменува со износот „20“.

Член 3

Во членот 5 зборовите „членовите 2, 3 и 4“ се заменуваат со зборовите „членовите 2 и 4“.

Член 4

Во членот 6 зборовите „член 3“ се заменуваат со зборовите „членовите 2 и 3.“

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-11312/1

9 ноември 2015 година

Скопје

Министер за земјоделство,

шумарство и водостопанство,

м-р **Михаил Цветков**, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6383.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010) и член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006 и 150/2010), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 211-та седница одржана на ден 24.12.2015 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ

За судии поротници на Основен суд Скопје 1 Скопје се избрани:

1. Александра Санде Ангелевска
2. Анкица Ацо Георгиевска
3. Андријана Ќиро Димова
4. Али Черим Ибиши
5. Билјана Петар Ковачевска
6. Борис Јаким Пешевски
7. Вања Николаќи Штерјова
8. Вера Спасо Стојановска
9. Габи Драги Атанасова -Тасевски
10. Драганчо Ќирило Николов
11. Елена Атанас Ѓорѓиевска
12. Емилија Миле Димиќ
13. Жанета Крсте Митановска
14. Жанета Велко Спирковска
15. Зенула Мустафа Селмани
16. Снежана Стоимен Ивановска
17. Ивана Љупчо Запрева
18. Ивана Драган Младеновска
19. Ивко Миливоје Денковски

20. Кети Ангел Минчева
 21. Цане Илија Костовски
 22. Олга Петар Крстевска
 23. Лилјана Лазар Ивановска -Кочковска
 24. Марија Трајко Јанкова
 25. Рајна Симеон Наумовска-Марковска
 26. Роза Лазар Каранфилова
 27. Румена Танас Михајлова
 28. Светлана Марко Ѓорѓиевска
 29. Славица Ристо Цветковска
 30. Славица Миодраг Шандовска
 31. Сузана Борис Спировска
 32. Никос Васил Томовски
 33. Цветанка Вангел Илиевска
 34. Верица Божидар Колиќ.
- Оваа одлука влегува во сила на 24.12.2015 година.

Бр. 02-220/3 Судски совет
24 декември 2015 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
 Бранко Ушковски, с.р.

6384.

Врз основа на член 31 став 1 алинеа 18 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 60/06, 150/10, 100/11, 20/15 и 61/15), а во врска со член 45-а од Законот за судовите (“Службен весник на РМ“ бр. 58/06, 35/08 и 150/10), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 9.12.2015 година го донесе следниот

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПСИХО- ЛОШКИОТ ТЕСТ И ТЕСТОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ

Член 1

Со овој Правилник се уредува формата и содржината на психолошкиот тест и тестот за интегритет кој го спроведува Судскиот совет на Република Македонија (во натамошниот текст: Советот) на кандидат за вршење на функцијата судија, претседател на суд и судија-поротник.

Член 2

За спроведување на психолошкиот тест и тестот за интегритет Советот ангажира стручни лица од независна и професионална институција.

Психолошкиот тест и тестот за интегритет ги изготвува ангажираната институција од став 1 на овој член.

Видот, содржината, бројот на зададените задачи, времетраењето на пополнување на секој од одделните тестови и критериумите за оценување ги определува ангажираната институција согласно Законот за вршење на психолошка дејност.

Член 3

Спроведувањето на тестирањето го организира и контролира Советот.

Тестирањето се спроведува во работен ден.

Советот го определува местото, датумот и часот во кој ќе се одржи тестирањето.

Најмалку 3 (три) дена пред одржувањето, Советот ги известува кандидатите и ангажираната институција за месото, датумот и часот за одржување на тестирањето.

Член 4

Психолошкото тестирање се спроведува врз основа на меѓународно признати психолошки тестови.

Психолошкото тестирање и тестот за интегритет имаат за цел по пат на проверка на личните карактеристики, когнитивните способности и социјалните способности да се утврди компетентност на кандидатите за вршење на функцијата за која се пријавиле.

Член 5

Советот најмалку 2 (два) дена пред денот на тестирањето, листата на кандидати кои ќе пополнуваат тестови ја доставува до ангажираната институција.

Тестирањето се спроведува електронски, со тоа што на секој од кандидатите му се обезбедува корисничко име и лозинка, генерирани за секој кандидат поединечно.

На тестирањето присуствува член од Комисијата за спроведување на психолошкиот тест и тестот за интегритет избрана од Советот која го следи тестирањето и се грижи за негова регуларност.

Доколку некој од кандидатите го наруши редот и ја напушти просторијата, освен во случај на итност или на било кој начин ги попречува останатите кандидати при тестирањето, ќе се отстрани од тестирањето, за што ќе се состави записник.

Кандидатот кој ќе биде отстранет од тестирањето ќе се смета дека не ги пополнил тестовите.

Член 6

Врз основа на обработените резултати од тестирањето се изготвува стручно мислење за секој кандидат посебно.

Стручното мислење ангажираната институција го доставува до Советот најдоцна во рок од 5 (пет) работни дена од денот на тестирањето во 2 (два) примерока во затворен плик со назнака “НЕ ОТВОРАЈ-стручно мислење од психолошки тест и тест за интегритет“.

Примерок од стручното мислење се доставува до секој кандидат.

Член 7

Стручното мислење содржи процена дали кандидатот:

- се препорачува за вршење на функцијата за која се кандидира, или

- не се препорачува за вршење на функцијата за која се кандидира.

Стручното мислење со кое кандидатот се препорачува за вршење на функцијата, кандидатот може да го користи и за друг оглас во период од 4 (четири) години од неговото издавање.

Член 8

Трошоците за тестирањето паѓаат на товар на кандидатот.

Висината на надоместокот за тестирање се определува со Договор склучен помеѓу Советот и ангажираната институција.

Финансискиот надоместок за тестирањето кандидатот го уплаќа на сметка на ангажираната институција до денот на тестирањето.

Доказот за извршената уплата кандидатот го презентира пред почетокот на спроведување на тестирањето.

На кандидат кој нема да презентира доказ за извршена уплата на надоместокот од став 1 на овој член, нема да му се дозволи тестирање.

Член 9

Податоците во врска со подготовка, спроведување и оценување на тестовите имаат карактер на класифицирани информации со степен "интерно" и со нив Советот постапува согласно Законот за класифицирани информации.

Советот е должен да се грижи за заштита на личните податоци, угледот и достоинството на кандидатите, односно да ги обработува и да ги чува личните податоци на кандидатите согласно со Законот за заштита на личните податоци.

Член 10

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-2313/1
24 декември 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6385.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015, 192/2015 и 215/15), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 25,491
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 27,185
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 20,579
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 19,905
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 12,243

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 61,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 63,50

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 43,50

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 32,00

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 15,969

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	61,00	60,50	60,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	63,00	62,50	62,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	43,00	42,50	42,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	31,50	31,00	30,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,958
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,959

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,255

в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,174
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 29.12.2015 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02 –2334/1
28 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

6386.

□Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со седиште на бул.

Св. Климент Охридски, бр.30, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕ ЈАБЛАНИЦА“ со реф. бр.399 со инсталирана моќност од 3.280 kW и со локација на КП бр. 823/2, КО Пискупштина, Општина Струга.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-58;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-ла „МХЕ ЈАБЛАНИЦА“ со реф. бр.399;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.823/2, КО Пискупштина, Општина Струга;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 3.280 kW (една генераторска единица со моќност од 3.280 kW);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 10.411.000 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-от производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ ЈАБЛАНИЦА“ со реф. бр.399, УП1 бр. 08-245/12 од 25.03.2013 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-159/15

24 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

6387.

□Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски, бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ ЈАБЛАНИЦА“ со реф. бр.399 со инсталирана моќност од 3.280 kW и со локација на КП бр.823/2, КО Пискупштина, Општина Струга.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-58;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ ЈАБЛАНИЦА“ со реф. бр.399;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.823/2, КО Пискупштина, Општина Струга;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 3.280 kW (една генераторска единица со моќност од 3.280 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 10.411.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 31.12.2035 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-158/15

24 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

6388.

Врз основа на член 203 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 167/15-пречистен текст) и согласно член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/08, 85/09), Министерството за внатрешни работи и Македонскиот полициски синдикат, склучија

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/15) во член 54 во ставот (3) бројот „(2)“ се заменува со бројот „(1)“.

Член 2

Во член 61 во воведната реченица бројот „56“ се заменува со бројот „52“.

Член 3

По членот 151 се додава нов член 151-а, кој гласи:

„Член 151-а

Работниците кои се работно ангажирани во кабинетите на министерот, заменикот на министерот, државниот секретар, директорот на Бирото и директорот на Управата имаат право на бесплатна исхрана, во периодот на траење на нивниот работен ангажман.“

Член 4

Во член 169 став (1) во точката 11 процентот „5%“ се заменува со процентот „10%“.

По точката 11 се додава нова точка 12, која гласи:

„12. Единица за прикриени полициски службеници во Сектор за прикриени операции во Оддел за сузбивање на организиран и сериозен криминал:

- главен оперативен работник 20%,
- самостоен оперативен работник 20%;
- самостоен инспектор 20%;
- виш инспектор 20% и
- инспектор 20%.“

Член 5

Во член 220 во ставот (2) зборот „Секторот“ се заменува со зборот „Одделот“.

Член 6

Во член 251 во ставот (2) зборот „Секторот“ се заменува со зборот „Одделот“.

Член 7

Овој колективен договор се регистрира во министерството надлежно за работите во областа на трудот, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 8

Овој колективен договор влегува во сила со денот на склучувањето, а ќе се применува од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-736
5 ноември 2015 година
Скопје

Македонски полициски
Синдикат,
Претседател,
Тихомир Климоски, с.р.

Бр. 13.1-1203/1
6 ноември 2015 година
Скопје

Министерство за
внатрешни работи,
Министер,
м-р Митко Чавков, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015227